

Упатство за распоред на приливи преку e-banking сервисот на Стопанска банка АД - Скопје

За да примите средства од странство, согласно важечката регулатива во државата, потребно е да имате отворено девизна платежна сметка во Стопанска банка АД – Скопје. Доколку немате девизна платежна сметка, а имате добиено прилив, неопходно е најкучо можно време за вас, да посетите некоја од филијалите на Банката и да отворите девизна платежна сметка.

Согласно важечката регулатива во нашата држава, за секој девизен прилив потребно е во рок од 5 работни дена од добиеното известување од Банката да ги доставите потребните документи/информации за да може да се изврши распределбата на приливот, односно добиените средства да можат да се стават на располагање на вашата девизна сметка во Стопанска банка АД – Скопје. Оваа распределба може да ја направите на 2 начини:

- Со посета на филијалите на Стопанска банка и достава на сооветната документација.
- Онлајн (без посета на филијала) преку e-banking сервисот на СБ, следејќи ги подолу наведените насоки.


Девизните приливи на физичките лица се предмет на тарифирање согласно Тарифната ставка 58.37 од Тарифата на СБ до која може да пристапите на линкот <https://www.stb.com.mk/naselenie/tarifi-naselenie/> и истата изнесува 1% од износот, но не помалку од 250 МКД.

Со ова упатство е опишан начинот за самостојно обезбедување на барањето за распределба на приливи од странство, користејќи го сервисот за електронско банкарство на Стопанска банка АД Скопје.

Од листата на сметки потребно е да ја одберете сметката за која очекувате или веќе сте информирани за пристигнат прилив, со одбирање на опцијата **Изводи**.

2001	16 МКД	Налози	Изводи	Дневни трансакции	Состојба на сметка
Назив на сметка		Состојба (добиена на: 19.07.2022 - 13:14):			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			

За конкретно одбраната сметка од менито **Извештаи** потребно е да ја одберете опцијата **Нераспределени приливи**, по што се прикажува **Листа со нераспределени приливи** преку која може да ги следите пристигнатите, а нераспределени (не авторизирани) приливи.



Потребно е да го одберете приливот и да направите распоред на истиот со одбирање на опцијата **Распреди**.

12	FT20	49	06.06.2020	06.06.2020		MKD		по фра 192477122018- 2	Отворен	Распреди
----	------	----	------------	------------	--	-----	--	------------------------------	---------	-----------------

Со одбирање на опцијата **Распреди** се отвора детален приказ на приливот. Полиња кои задолжително треба да се пополнат се:

- ✓ Шифра на основ
- ✓ Број на документ

Доколку за определен основ на прилив е потребно да прикачите дополнителни документи, тоа можете да го направите со клик на копчето **Choose file**. Откако ќе го одберете документот што сакате да го прикачите потребно е да кликнете на знакот плус (+). Оваа постапка се повторува за онолку документи колку што е потребно да се приложат за конкретната распределба на приливот. Потоа во полето Опис се внесува опис на документот кој го прикачувате.

Е-banking **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ** **i-bank**
членка на NBG групацијата
 На ваша страна

Мои Сметки | Мои Производи | Налози | Извештаи English | Помош | Излез

ЈОВИСА
 МБ.0501
 Сметка бр. 2000

РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИЛИВ

АКТИВНОСТИ
 Назад
 Печати

Датум на валута	20.07.2022
Датум на прилив	06.06.2020
Датум на плаќање	06.06.2020
Број на сметка	2000 16
FT на прилив	FT201
Налогодавач	
Износ	
Валута	
Инструкции за плаќање	по фра 192477122018-2
Статус	Отворен
Шифра на основ	
Број на документ	

Избери датотека No file chosen

Опис

Комплектирање на барањето на распределбата на приливот се потврдува на следниот начин:

- ✓ Потврда со сертификат (СТБ или КИБС токен).
- ✓ Потврда со внес на шифра од ОТП токен.

Со овој чекор распределбата на приливот во **Листа на нераспределени приливи** добива статус “**се процесира**” и се доставува за понатамошно процесирање во Стопанска банка АД Скопје, следејќи ја редовната постапка за распределба на прилив за физички и правни лица.

Распределбата на приливот се проверува од страна на надлежните служби во однос на тоа дали доставената документација е уредна и доколку е во ред за истата се проследува одговор дали е прифатена или не. При тоа во листата на **нераспределени приливи** за конкретната распределба се прикажува соодветниот одговор што е добиен по направената проверка:

Прифатен – означува дека барањето е одборено и средствата ќе ви бидат на располагање на сметката.

Вратен на доработка – потребно е да се направат соодветните промени согласно добиените инструкции од надлежните служби.

Важно е да се напомене, распоред на приливите може да правите до 15 часот во тековниот ден, или со иден датум на валута доколку истото го правите по 15 часот.

Дополнително, приливите за кои имате доставено изјава за повеќекратен прилив во некоја од филијалите на Стопанска банка АД Скопје веднаш се распределуваат на вашата сметка и истите нема да се појават на листата на нераспределени приливи на е-банкинг.

Напомена: по увидот во документација, а согласно важечката регулатива, Банката го задржува правото да ја одбие трансакцијата без дополнителни објаснувања.